


## Убавина и здравје

Секој човек има отвори на кожата наречени пори преку кои кожата дише. Отворените пори се чест естетски проблем на лицето. Оваа појава е генетски условена и под влијание на гените секој од нас наследува одреден тип на кожа



### 3.2.1 Шрејман - златен стандард за проблемите со отворените пори

**К**ај луѓето со кожни заболувања отворените пори знаат да бидат истакнати и комбинирани со одредени плитки деформации на кожата. Најдоминантни се во делот на образите, бидејќи отворите во овој дел од кожата се пошироки. За третманот на отворените пори разговаравме со доктор Андреј Петров, дерматолог од Клиничката болница „Ацибадем Систина“.

#### Зошто настануваат?

Покрај генетскиот фактор, во процесот на настанување на отворените пори влијаат и факторите на околината. Ова особено се однесува на топлината, која ја прави кожата спурена и ги шири крвните садови, но во исто време ги прави повидливи недостатоците на лицето. Несоодветните козметичките третмани и одредени лекови можат да ги истакнат отворените пори и да ја намалат самовербата.

#### Можат ли проширените пори трајно да исчезнат?

Ако отворените пори се многу истакнати претставуваат проблем кој влијае на самовербата кај луѓето и треба веднаш да се третираат. Наједноставен и најефикасен третман е обновување на горниот слој на кожата и стимулација на колаген со моќниот еСО2 лазер. Со дејството

на енергијата од лазерскиот зрак кој прави површно измазнување на лицето, целосно се затвораат порите. Новиот колаген ги пополнува пукнатините кои настанале од отворените пори, ја измазнува кожата и и дава волумен. Само доколку го изберете правилниот третман ќе имате нежна, мека и убава кожа. Друг ефикасен третман за оваа состојба практично и не постои.

#### Революционерен 3.2.1 третман за проблемот со отворените пори

Кандидат за овој третман можат да бидат сите луѓе над 18 години, а особен интерес покажуваат повозрасните бидејќи кожата со текот на годините станува поштетна, а порите повидливи. Три третмани се златен стандард за третман на отворените пори на лицето. 3.2.1 третманот има побрзи ефекти и дава одлични резултати особено во делот на затворање на проширените пори. Се започнува со лесен интензитет на лазерска терапија и се делува многу плитко врз кожата, а потоа на растојание од 2 недели се оди на поинтензивни терапевтски пристапи. Третманите траат околу еден час, а по третманот не треба да нанесувате пудра два дена, да не посетувате солариум еден месец и да не правите пилинг на кожата.

#### Видливи резултати за 2 недели

Првите видливи ефекти ќе ги забележите за само две недели, а се смета дека 6 месеци по последниот третман се постигнуваат најдобрите ефекти од лекувањето.

